

## СЕКАВАЊЕ ЗА ЛЕГЕНДАРНИОТ КОМАНДАНТ "ОВЧАРОТ"

одредот "Даме Груев" во Првот битолски на Костурско, Егејска Македонија и тоа во одредот "Даме Груев". Беше тоа во Мај 1943 година.

По формирањето на новиот битолски партизански одред "Гоце Делчев" во мај 1943 година, одредот "Даме Груев" доби задача да оди во наша Преспа, а одредот "Гоце Делчев" да остане во Леринско-костурско, Егејска Македонија и тука води партизански борбени дејствиа.

Кога се запознавме со другарот Овчарот, во овој одред и во покретот за доаѓање во наша Преспа, ние заедно со него се повеќе се зближивме и се повеќе другарувавме, така што за кратко време многу убаво се познававме и се однесувавме и двајцата како да се познаваме со години. Ова познатство дојде како нешто нормално-природно, затоа што јас бев распореден во неговиот вод, каде тој беше командир, а јас бев политички легат на една негова десетина. И кога логорувавме со баравме да заедно спијеме и во тие моменти ние си раскажувавме секој за себе. Истото го правевме и кога бевме во движење, се разбира кога дозволуваа времето, местото и условите. Ова го кажувам заради тоа што секој пат и во секој покрет не можеше да се зборува.

Покасно, кога имавме цигари, па дури и отповеќе, а тие беа пленети од бугарската војска, иако не бевме пушачи, двајцата носевме по еднутија од 100 цигари и решивме да се научиме да пушиме. Така, ќе најдевме време, било тоа во покрет, за време на одморите или кога бевме во логор или во некое село, ќе се баравме еден со друг и кога ќе се најдевме ќе запалевме по една цигара и се однесувавме како да сме стари пушачи, а сепак небевме такви, затоа што чадот од цигарата уште не го влечевме во устата, ами само така ја чадевме цигарата, а подоцна се разбира потполно освоивме пушењето.

За сите овие разговори што ги водевме со Овчарот немаше тема која не беше зафатена: од нашата социјална и класна положба во Стара Југославија, за улогата на нашата Комунистичка Партија, како сме организирани, кој не организира, окупацијата и воопшто за втората светска војна и др. Така што низ овие разговори ние потполно се запознавме, та сега низ другарувањето си ги познававме карактерите, слабите страни и др. Ова наш другарување, непосредно и многу блиску, траеше од Мај 1943 год. до август 1944 год. кога обврските на принудија да се раздедиме. Но сепак ние се баравме и се најдувавме и подоцна, дури и по ослободувањето, па и кога се разболи кога јас го посетував во Скопје, во неговиот стан.

За цело ова време ние бевме заедно, како што одредот "Даме Груев" во Првиот баталјон на Македонија "Мирче Ацев", во првата Македонска-Косовска бригада, во Групата баталјони што одеа на Кумановски терен и во Третата македонска ударна бригада. Установувавме во сите борби и акции што ги водеа овие единици.

Овчарот многу брзо и многу успешно се развиваше во воено-политички-раководител. Тој од едница во единица добиваше се поголеми воени и политички задачи и веќе со своето успешно извршување на овие задачи им стана љубимец на сите борци и раководители, како и на органи и форуми на нашата Партија. Главниот штаб на Н.О.В. на Македонија, зонските штабови и штабовите на првата Македонско-Косовска бригада и посебно на штабот на Третата ударна бригада. Еве во кратко како тој се развиваше во воено-политички раководител. Од командир на вод во одредот "Даме Груев", тој стана негов командант, односно го замени дотогашниот командант Горе-Велковски-Коста.

Со формирањето на Првиот баталјон "Мирче Ацев" во Македонија како регуларна воена единица, тој станува негов командант. Со формирањето на Првата Македонска-косовска бригада, Овчарот станува командант на еден од нејзините баталјони, сега под името "Стив Наумов". И во Третата бригада го задржува командувањето со овој баталјон. После Третата бригада оди за командант на втората бригада, а нешто покасно за командант на X-та дивизија. Морам овде да нагласам дека на Баталјонот "Стив Наумов", со кој командуваше Овчарот, името "Стив Наумов" му беше званичното име и така се водеше во Третата бригада, меѓутоа, на Кумановски, Врањски, Црнотравски, па и на други терени каде оперираше Третата бригада, овој баталјон повеќе беше познат како Овчаров баталјон, а ние борците како Овчаровци. Ова ради големата популарност што ја уживаа Овчарот и неговите борци-Овчаровци.

Многу борци, па и борците од нашиот Баталјон веруваме дека не му го знае името и презимето на Овчарот. Дури и раководството на Третата бригада, освен ако ги имаше во некој список командантот или комесарот на Бригадата. Ова затоа што се употребуваше само надимакот "Овчарот". Многу добро се секавам, во Третата бригада Командантот "Тicho", кога ќе му потребаше Овчарот, тој никој пат не употреби друг израз освен Овчарот. На пример да рече командантот на Баталјонот "Стив Наумов" или по име "Наум". Вака беше од одредот "Даме Груев", па се до неговата смрт, и кога командуваше со Втората бригада и подоцна со X-та дивизија, пак беше тој истиот Овчарот.

Еве уште еден очигледен пример: Раководството на другата оперативна зона кога го формираше Штабот на новоформираниот баталјон "Мирче Ацев", за командант го назначува Науме Василев Овчарот, а се читаше пред стројот на борците само надимакот "Овчарот" и од Василев до правото презиме "Веслиевски" го исправуваат дури после ослободувањето и тоа Универзитетот "Кирил и Методиј" во своите научни и историски документи иако комисар на Втората оперативна зона беше Јосиф Јосифовски-Свештарот или Гоце Свештарот, кој е заедно со Овчарот од формирањето на Одредот "Даме Груев".

Овде би додал едно мало бјаснување за Десетата дивизија. Имено на оваа дивизија правото име и Десета стрелачка брдска дивизија. Ова иста дивизија порано се викаше "Трета црногорска ударна дивизија", со која порано командуваше легендарниот командант и народен херој Сава Ковачевич. Да некој намерно водел сметка оваа дивизија да оди од легенда во легенда или тоа се случи случајно, мене не ми е познато и го оставам ова да го коментираат другари на кои им е познато, затоа што ова не е без значај. Мене ми се чини, тоа е само мое мислење оваа легендарна дивизија на чело со легендарниот командант Сава Ковачевич заслужуваше да има достојна замена за легендарниот Сава Ковачевич и тоа права замена во лицето на Наум Веслиевски-Овчарот.

За тоа колку беше во народот популарен, ќе споменам само малку. Ми се случуваше и мене, а и на други борци, кога ќе дојдеме во некое село и ќе се слушнеше дека сме Овчаровци, во селото не ретко и од самите селани се обраќаа со ~~жили~~ прашања, "кој е Овчарот", а од кога ќе го покажевме, тие ќе поставеа и други прашања на пример: дали е од село или дали вистински бил овчар? Ние секако ќе им потврдевме дека е вистина дека е селанец и бил овчар. По овие информации, ни беше обично сегде селаните да одат во близина на Овчарот и од сите страни да го посматраат. За многу селани ~~не~~ беше многу јасно тоа од селанец ~~жили~~ и овчар да станал толку голем и на далку познат командант. Треба овде да споменат и за тоа дека популарноста на Овчарот и Овчаровците беше исто така голема и кај непријателот, односно кај бугарскиот окупатор, посебно на терените Кумановско, Врањско, Црногорско и др. Добро го помнеа и германските и италијанските окупатори, како и нивните слуги: балистите и контрачетниците.

Бугарските окупаторски војски посебно имаа зошто да го памета и споменуваат Овчарот и Овчаровците. Тој им зададе голем удар на Петрова Гора, ~~истовац~~-елезничката станица во пробивот на Црноек, Стракцин и др. Зајдно со другите единици на овој терен, наши, српски, косовски и букурески одреди Овчаровци на парампарче ја разбија Мајската и последна офанзива на бугарскиот окупатор. Многу брзо и во вртеа грбот бугарските окупаторски војски а научеа дека е тука Овчарот со неговите борци. Тој внесуваше

страв и паника во нивните редови.

Во борбите на Петрова Гора, каде завојувме голем број не-пријателски војници и офицери, неколку мина од заробените офицери побараа да го видат Овчарот. Ова и мене ми се случи: јас го чуваа <sup>Б</sup> еден бугарски офицер кој што беше <sup>Б</sup> сите изгледи благајник на некоја од единиците што потполно ги разбиеше и нормално на овој офицер од кога беше разоружан, му ги зедовме парите, кои ги носеше на рамо во една кожна торба и на една почивка тој ме праша за Овчарот, на бугарски јазик: "кој е този Овчарот" што на наше значи-кој е тоа Овчарот. Ова прашање мене многу не ме изненади и на драга волја му го покажав Овчарот, а тој стана, се поднамести така да поубаво го види. Јас <sup>Б</sup> ова негово прашање и љубопитство го искористив за да го прашам од каде нему му е познато името на нашиот командант Овчарот. Бугаринот ми рече дека логорувале во некое село, го спомна и името на селото каде за прв пат го слушнал името на Овчарот од нивни "доушник" или "шпион-бугарски", односно од нивни соработник. Но кога ми реје и нагласи за "прв пат", јас исто така љубопитно го прашав-дали само тогаш слушнал за него, тој одмаша со раката и рече: а това беше првија пат што ми раскажаше нашија доушник, а понататок слушам и од наши офицери и војници".

И другарот Темпо (Светозар Вукманович) член на Врховниот штаб на НОВ на Југославија, имаше многу добро мислење и добра оценка за способностите на Овчарот и неговите борци. Се сеќавам за мислењето што <sup>Б</sup> тој изрази Темпо во септември 1943 година на еден состанок што се одржа во касарната во Кичево кое тогаш што туку беше ослободено. Овој состанок го држеше Темпо, а на него беа присутни баталјонското и четните раководства на Баталјонот "Мирче Ацев". Од кога во уводното излагање другарот Темпо рече дека во Македонија почна да продира српска реакција, четници на Дражо Михајлович, преку неговиот застапник за Македонија ВојотРБИЧ, нагласи дека оваа реакција сака да создаде свои бази во реонот на Поречје, <sup>Б</sup> околу Македонски Брод. Темпо продолжи со тоа што рече дека и е доста на Македонија и оваа реакција што сега ја има, мислејки на Германци, Бугари, Балисти, Контрачешници и сл. и дека не треба да дозволиме да се развие и овој непријател. Затоа тој ја објасни задачата на нашиот Баталјон, нагласувајќи дека ние ќе одиме на теренот. Поречје и таму од корен ќе ги искорниме и уништиме сите услови за ширење на оваа српска реакција. Тогаш му се обрати на Овчарот со зборовите: "дали разумеш Овчару у чему е срж овој задатка?" додаде: "ја вас све <sup>Б</sup> ИЗНАУЈЕМ, ви сте искусни и опробани борци и овај задатак извршете сасвим успешно". Темпо заврши со зборовите: "ако је све јасно и ако смо се разумели, онда напред Овчаровци"!

Другарот Темпо подоцна уште поубаво го запозна Овчарот и неговите борци. Темпо беше со Главниот штаб и со Групата баталјони што одеа на Кумановски терен, за таму да се формираат нови наши единици. Овчарот тогаш командуваше со Баталјонот "Стив Наумов". Свој покрет се вршеше во февруари 1944 год. и траеше 25-26 дена без прекин. Сите тие денови беа исполнети со борби со бугарскиот окупатор и контрачетнички групи. Таа година беше позната по јака зима и сите дена се водеше дење борба, а ноќе се вршеше покрет, ама немаше ни еден ден да биди исклучок, да не се води борба. Главниот терет на овие борби го поднесе нашиот баталјон, за кое другарот Темпо повеќе пати не пофалуваше, зашто беше очевидец и го ценеше нашиот успех, како и придонесот на Овчарот во сите тие борби. Темпо често за нашата издржливост и храброст велеше: "ово је нешто над човечанско, ово нико не може да сломи, то су хероји".

Каква беше таа година зимата која ние ја оценивме за голема, лута и студена, зборува и овој пример: негде околу Крива Паланка ние моравме да ја поминеме, разиме, Крива Река. Ова го правевме за да ги избегнеме редица чести заседи што ни ги поставуваше бугарската окупациона војска. Ноќта кога моравме да ја газиме реката, која тогаш имаше многу вода, кога ја прегазивме и излеговме на друга страна, набрзо почнаа да ни се замрзнуваат панталоните до таму, до каде беа во водата.

Сакам овде да изнесам една случка што ни се случи мене и на другарот Атанас Ристевски "Пилото", пак врзана со Овчарот, но сега проблемот гледан од друг агол. Како што изнесов јас ги носев заробените пари од една бугарска <sup>БАЧИНИЦА</sup> која обично им се предаваа на штабовите на бригадите, а некој пат и на штабовите на баталјоните. Во овој временски интервал ние дојдевме во едно село, за кое не можам да се сетам дали беше на Кумановски или на Врањски терен. Во селото имаше продавница каде се продаваа разни стоки и јас и другарот Танас влеговме да ја разгледаме. Другарот Танас догледа да на еден рафт каде имаше наредено и усни армоники. Тој дофати една и почна да свири. Ја проба армониката и го праша продавачот крлку чини. Кога продавачот му ја кажа цената, Танас се зачуди на ефтина цена. Танас се разбираше од усни армоники и знаеше добро да свири. Така зачуден, ми се обраќа мене и ми кажува дека армониката е многу ефтина и да имавме пари ќе ја купуваме. Јас, не размислувајки многу, му реков дека имаме пари, Секако дека рачунав на заробените пари што уште беа кај мен и двајцата решивме да ја купиме армониката и така направивме. Веднаш почнавме да кроиме и го замиславаме првиот концерт. Штом дојдовме кај чета почнавме да свириме, играме и пееме. Настана убава веселба, но подговарки за покрет ни ја расипаа оваа веселба.

Не ни беше првпат да се здобием со музички инструмент. Ние имаме заробено и големи армоники, гитари, виолини и сл. Меѓутоа, тие беа неизгодни за носење и заради тоа, штом ќе ги заробевме ќе му ги падевме на така наречениот "Агитпроп" кој што беше често пати со нас во покрет, а оваа усна армоника беше мала и сегде лесно се носеше, ~~така што не~~ гарот Танас не се делеше од неа: ја чуваше исто така како што ~~во чување~~ и оружето. Со оваа армоника ние секој пат, дури и во ~~некритични~~ моменти создававме ведро и весело расположение кај борците, а секако дека ова влијаеше и на моралот кај нив, односно кај сите нас.

За ова купување на армониката почна повеќе да се озборува и дури и да се оценува како недисциплина, а на оваа оцена се надоврзува дури дека ова било анархија и сл. Потоа дека се знае кај нас кој дава одобрение за купување и кој може да купува. а не секој како ќе стигне. Вакви дискусији почнаа се повеќе да се слушаат. Ние вистина знаеме каква е процедурата за вакви купувања, но сумата беше сосема мала, а немаше и време да се прашува, зошто се спремавме за покрет. Кога ги слушнавме овие и вакви реакции, јас отидов кај Овчарот и го прашав, така загајлетисан, со зборовите: Овчар што е сета оваа работа, додадов да армониката не е наша своина, ами е инвентар на Батаљонот и дека со неа се користи цел батаљон. Овчарот забележал дека има кај мене појава на загриженост и по неколку секунди кутење тој проговори велејќи: "одете и уживајте и гледајте да има што повеќе музика, песми, ора и воопшто веселба во нашата средина. Тој најтаму рече дека некои имале забелешка за ова купување, но не за тоа дека вие со тоа лошо сторивте што купивте армоника, туку од принцип. Оваа и вакви појави да не земаат замав, од заробени пари да се купуваат на кој како ќе му текне. Тука Овчарот ја расветли работата и рече: "Јас му реков каков ќе ми биде тој комесар на чета ако нема право сам да одлучи за 10-сет скапани левови што е важно купувачката не е само за нивна корист, как што гледате со ова армоника сите играме и пееме".

Овчарот добро знаеше дека јас и Танас сме многу активни во културно-просветниот живот на Батаљонот и во оваа прилика ми рече: "Камо среќа да има повеќе вакви иницијативи". Од разговорот што го водевме очигледно беше дека тој за овој случај негде се расправаше, но не как каде. Мој заклучок тогаш беше дека тој се расправаше со некој раководител од штабовите, а не во некој од форумите.

Од сето ова може да се види, а и од редица други вакви и сл. примери дека ние борците и тоа во големо мнозинство, за секоја работа или проблем веднаш одевме кај Овчарот, ако знаевме дека проблемот не е во негова надлежност, туку е на комесарот или неговиот заменик. Меѓутоа, Овчарот ни беше најомилениот борец, Командант, човек, другар во нашата средина па и пошироко. Тој беше многу поврзан со борците, беше пристапчен, го познаваше секој борец а и сите борци добро го познаваа него.

Јас не сум во состојба да го описам Овчарот, односно неговите квалитети, било човечки, друштвени или други, или просто речено љубовниот лик. Ова од прости причини што немам такви професионални способности, но доволно ќе биде за овде, ако речам дека Овчарот на борците ни беше како мајка, татко, брат, другар и сл:ние сите многу учевме од него, а тој исто така од нас. Тој не беше крут, можеше да прифати совети или поуки од секој, не ги гледаше работите од некоја трूла или вообразена висина. Напротив, тој беше ~~хубок~~ тука со нас, живееше така, како што живеевме сите ние борците. Тој не се затвораше во штабовите или школу ними. Должноста во штабовите ќе ја обавеше и тоа сосема дисциплинирано и совесно, но целокупниот живот му беше во нашата средина, со нас. Затоа не ќе биде не скромно, ако кажам дека Овчарот беше најсаканиот и најценета личност во нашите одреди, баталјони и бригади. Од погоре наведеното може да се види дека тој беше една величин и легенда за нас борците, кај нашиот народ, па дури таков беше и кај нашите непријатели.

Погоре во кратки црти и сосема бетно го кажав неговото унапредување и воопшто развојот во воено-политички раководител. Реков как од командир на вод стана командант на дивизија. На неговите претпоставен штабови, на зони, бригади па и на главниот штаб на Македонија, лесно им беше да се одлучват за негово унапредување. Затоа што од борба во борба Овчарот беше се поуспешен, затоа што тој максимум резултати вадеше од тие борби, односно резултати над очекувањата. Како што кажав нив не им беше тешко да се определуваат за негови се поголеми должности. Меѓутоа, тоа овде не ми е цел, туку ми е намера, ако можам да објаснам, како Овчарот го постигнуваше својот триумф односно високите резултати. Во него беше тајната, тој имаше некакво свое правило, секогаш сам да види, да се убеди и после да тргне на извршување на задачата. Овчарот што ќе ја добиеше задачата, само на неа мислеше и тогаш беше дури кутлив, немаше време за муабет и нив ги избраваше. Тој на секоја задача и го бараше центарот на звиднувањето, што сега би рекле: главната алка во синцирот или слабата страна на непријателскиот објект или положај и кога ќе ја најдеше, тој веднаш и смело ќе тргнеше на извршување. Еве еден типичен пример од борбите на Црноок, за време на Мајската офанзива: кога доби задача од Штабот на Третата ударна бригада да изврши пробив на блокадата и му беше посочено местото каде да се изврши тој пробив, а тоа за среќа беше близу нашиот положај. Овчарот, од кога ќе донесе Баталјонот до положајот од каде требаше да се тргне во јуриш, сето ова го направи без да биде откриен од непријателот. И тогаш тој сам почина да мисли и дејствува. Теренот што требаше во јуриш да се помине, беше едно многу опасен и чист, што ние го викавме "брисан простор". Овој простор го контролираа бугарски укопани сили на кои не им го знаевме бројот. На Бугарите беа укопани на едно повисоко ридче и многу убаво го контролираа

целиот овој терен. Помеѓу овие две ритчиња имаше една вдлабнатина која не знаевме дали е пошумена и каква и колкава е шумата. Тогаш Овчарот ни ја објасни задачата, при што рече дека целата ствар на оваа борба е до тоа дали има шума во вдлабнатината, па макар била таа и ~~шума~~ <sup>СОИУЗ НА СОЦЈАЛНИСТВО</sup> шума. Затоа јас ќе го претчам брисаниот простор и ако видам дека има шума и оценам дека шумата е доволна, тогаш ќе ви свирнам со свирката три пати и вие со оган од сето оружје ќе тргнете во јуриш. И за наша среќа вдлабнатината имаше шума, не голема, но доволна да не скрие. Штом Овчарот ја виде шумата, дури не беше влезен во неа даде знак од свирката и ние со силен оган и јуриш го поминавме најтешкиот дел во оваа борба, без ниедна жртва. И кога се качвме на ридот, на положаите на бугарите, веќе тие во панично бекство бегаа пред нас. Пробојот беше успешно завршен. Во оваа акција на Овчарот, тој можеше да пушти и други борци, наместо што отиде тој лично на увид. Неговио заменик или некој од четните командири. Но за него беше правило само да види да се увери и сл. и вистина, со таква пракса тој имаше голем успех.

Еве уште еден пример: пак во оваа иста борба. Од кога ги разбивме Бугарите и ги завзедовме нивните положаји, а тие избегаа во панично бегство, како обично, седнавме со Овчарот и запаливме цигари, а веќе нашите снаги понанаа да се повлекуваат. Тогаш од пред нас почна да пушка на овие наши единици еден тежок митралез. Прва на удар беше единицата на Нафи Сулејмани. Ова пукање го примора Нафи да се врати на првобитниот положај, каде беше безбеден назад. Се гледаме со Овчарот и без зборови се чудиме, што е сега ова? На Овчарот веднаш му текна и рече: па ние митралеското гне здо со тешкиот митралез не го уништивме" и рече, ајде со мене! Ние со пазење се вративме назад и према пукањето негово го одредивме местото од каде се пушка. Кога дојдовме до ова гнездо Овчарот ми ја побара дефанзивната бомба, оти тој ги имаше потрошено и од кога ми ја зеде, ми рече да седам тука, а тој продолжи од каде многу убаво го гледаше митралеското гнездо и ја активира бомбата, фрлајки ја токму во ова гнездо. Од оваа бомба не остана ни еден жив нити цел бугарски војник, туку само искинати делови. Кога дојдовме кај гнездото, од тоа што видовме таму ние го расветливме случајот како тоа гнездо остана не гибнато од налетот на нашите борци. И во овој случај можеше Овчарот да ангажира некоја десетина или чета за да ја сврши оваа работа, но Овчарот не би бил Овчар ако сам не го извршеше тоа.

Уште еден случај ќе наведам пак во врска со принципите на Овчарот. Во борбата на Стракин, од кога се доближивме до бугарските положаји, а тоа беше уште во мракот-ноќе, ме зеде мене и ме однесе на едно место од каде требаше јас да дејствувам. Ова го направи затоа што јас имав пушка "ТРОМБОЛКА". Вакви две пушки заробивме од Бугарите, а тие пак ова оружје го имаа за тајно оружје и го носеат офицери или подофицери. Овие "ТРОМБОЛКИ" ~~бих~~

беа една врста слични на мал минофрач. Кога ги заробивме овие пушки, ни дадоа една мене и една на другарот Митре Ангелевски-Саве. Ова оружје беше добро, затоа што ноќе каде ќе падне бомбата, таа во пречник од 4-5 метра околу го осветлува теренот. Вистина беше просто оружје  ама беше и многу ефикасно. Оваа пушка беше "ГЕРМАНСКИ КОНИЧКИ КАРАБИН", а некви пушки имавме ние многу. На оваа пушка и се монтираше и тоа многу лесно, специјално "инка" која беше метална ѝ имаше жлебови за да се учеши. Кај мерникот на пушката во оваа инка се клаваше бомбата и таа се активираше со пукање од пушка, исто како што се пука и кај другите пушки, само што овде место чаури со метален куршум, таа имаше чаури со дрвени меткови, а чаурите беа исти. Имаше од десната страна мерник, мал апарат што се клаваше близу орезот односно до "сандако" на пушката. Овој апарат работеше на принцип "ВАСЕФ ВАГА" или "ЛИВЕЛА". Но ноќе во мрак, тој апарат не го користевме оти не можевме да го гледаме што тој покажува. Меѓутоа, ние веќе имавме искуство во ракување со овие пушки, па дури и дење, кога ги употребувавме, ние не се користевме со него. Кога ми го кажа местото каде да се плставам, Овчарот ми рече дека ова борба треба да ја добијат овие пушки - "ТРОМБОЛКИ". Овчарот од ова место даде знак за напад и од овде посматраше каде паѓаа бомбите и ги осветлуваа положаите на Бугарите, и кога мислеше дека треба да се јуриша, тој тоа нареди и ние се најдовме во окопите и во укрепените бугарски положаи. Како и обично, Бугарите се оставија и се дадоа во панично бегство. Овој случај зборува колку, дури во детали, тој одеше да ме намести на положај, а тоа го направи и со Митре на другата страна од положајот. Вакви примери има многу, каде сам учествува дури и во рушење на заседи, бункери и сл. Во февруарскиот поход, кога се одеше за Кумановски терен, немаше заседа или бункер што требаше да се уништи, а Овчарот да не учествува. Можда и тајната на неговиот успех беше токму во ова неговото, како јас го нареков "правило".

Некои борци кои го познаваа Овчарот, после ослободувањето дури му поставија прашања на Командантот на Главниот штаб на другарот Апостолски-дали беше умно и корисно да се пушта еден командант на рушење на заседи, бункери и да извидува лично тој положај и сл. Со големо интересовање другарите Перо Љутовски и Борис Ставревски го очекуваа одговорот, но за жал таков одговор не добија.

Овчарот имаше една многу добра особина што не се занесуваше со успехот, не се опијануваше од него. Беше многу критичен и само критичен и после секоја борба мирно ги анализираше работите за победата на таа борба. Знаеше која борба каква беше и на состаноците ќе укажуваше на факторите за успехот и победата во борбата. Тој секој пат велеше и нагласуваше дека нема лесна борба, што значи не го подценуваше непреијателот. Ми остана во секавање неговата оценка за борбата на "Црноок" и нашиот успешен пробој. Тој овој наш пробој го свати и го оцени како борба, каква



"најтешка што досега ја имал водено". Го спомна случадот со митралејкото гнездо кое покасно го уништи и тој сам. Тука тој чувствувајќи дека има грижа на совеста и мене лично ми рече за последиците од оваа митралеско гнездо. Тој рече, ако ние си заминевме, рачунајќи дека на овој сектор се разбивме и нема повеќе бугарски војници, а на овој терен треба да се повлечат нашите единици, а гнездото цело нетакнато"? Овде не послужи среќа, зашто Бугарите сами се јавија од гнездото и со мало дејствување го вратија напред, во првобитните положаи, но за среќа без последици. А што ќе беше кога ќе се повлекуваа низ овој терен нашите покрупни по број единици. Овој тежок митралез ќе направеше касапници од нашите борци и прашање беше дали ќе успееа да се извиеат од опсадата. Друго ќе беше што нас ќе не обвинеа дека ние се извлекувме од опсада, а нив ги оставивме на цедило, на нишан на непријателот. И <sup>зарди</sup> тоа оваа тешка борба му остана во секавање како на тешка борба која успешно ја реши односно даде голем допринос за пробојот и победата.

Како што наведов Овчарот и кога ќе ја примаше задачата и кога успешно ќе ја извршише, стално и многу мислеше. Пред да влезе во извршувањето на поставената задача, тој, како што погоре реков, ја бараше "Главната" алка во синџирот или слабите страни на непријателот и после успешно извршена задача тој си го проверуваше тоа што пред борбата го замислуваше односно сам себе се проверуваше дали неговата оценка беше правилна и тоа многу успеваше. Кога на состаноците ќе ни зборуваше за тактиката и стратегијата ние со големо внимание го слушавме, а како бевме и ние сите учесници во тие борби, ние секогаш ќе му дадевме за право што направи такви или онакви потези, кои потези нас тогаш можеби не ни беа јасни.

Треба овде да речам дека Овчарот беше феномен, една чудна појава. Тој немаше читано некоја воена литература или да имаше завршено некои војни курсеви или школи. Тој беше природно надарен, или како што повеќе луѓе ини го оценуваа "роден за командант". Неговиот допир со пушка воопшто со оружје доаѓа за првпат кога беше војник во бугарската окупација војска и тоа траеше околу 6 месеци во 1941 до април месец 1942 год. Кога иди на одсуство и отаму оди во илегалство, а покасно е еден од основачите на Одредот "Даме Груев" (на 6 јули 1942 год.).

Во август 1944 год. се разделивме зошто Овчарот отиде за командант на Втора бригада, а јас бев и се борев под други команди. Вистински не многу, но доволно да ја согледам големата разлика од командувањето на Овчарот и на новата команда. Споредбените фактори за оваа голема разлика се секако успешите во борбите, сега под друга команда и тоа со Овчарот или дадените жртви со Овчарот и сега. Јас секако не очекував да најдам ист командант како Овчарот, оти секако мора да има разлика, но разликите беа големи. Еве еден очигледен пример: колку жртви даде Овчарот за сите борби



што ги водеше со одредот "Даме Груев" како негов командант, со Првиот баталјон "Мирче Ацев", баталјонот што беше во состав на Третата Македонска -косовска бригада, Баталјонот "Стив Наумов" и сите борби што се водеа на Кумановски, Врањански и Црнотравски терен. Сега, под новата команда се дава само во една борба и тоа не многу значајна доста жртви а и покрај давените жртви претпневме пораз, а со Овчарот не знаевме што е тоа пораз. Овој пораз секако дојде и од тоа што новата команда се опи од успехи, се занесе и го подцени непријателот што кај Овчарот таква работа не можеше да се замисли. Јас со оваа моја оцена, и не само моја, не мислам да и одземам од вредноста и способноста на новата команда и да и ја дадам на Овчарот, ами без грижа на совеста реално ја оценувам состојбата и критички и самокритички се осврнувам на моменти или за борби во кои сум на положај комесар на баталјоните. Значи не се исклучувам од одговорноста. Овде станува најмногу збор и мисла за борбата на Кајмакчалан во август 1944 год. со што туку формирана Седмата бригада. Секако, овие значајни борби по мое мислење ќе подпаднат во надлежност на војни историски институти, кои сигурно многу постручно ќе ги анализираат и ќе дадат званична оцена за тоа. Јас, овде, како што наведов, го изнесувам само моето лично сеќавање и мислење.

Со ова мое сеќавање не мислам дека допринесот многу за да се расветли ликот на легендарниот Командант Овчарот. Ова според мене е повеќе од скромна оценка.

За да се осветли правиот лик на Овчарот и неговиот допринос во развојот и победата на Народно ослободителната борба, ќе имаат работа во прв ред, војноисториските институти. Овие стручни институции треба да дадат одговор за стратегијата и тактиката на Овчарот што ја применуваше во борбите многу по стручно и од воени аспекти. Мора овде да се каже дека што беше феноменот што со помал број борци, иако тие борци беа скромадо наоружување од непријателот, кој располагаше со тенкови, авијација и друга војна опрема, непријателот многу пати беше ~~попран~~<sup>РАЗЕН</sup>, ако не и уништен. Заедно со останалите единици, српски, косовски, бугарски одреди, разбивани беа дури и непријателски офанзиви како што беше Мајската офанзива во 1944 година во која учествуваше и злогласниот генерал Маринов.

За да се осветли правиот лик на Овчарот секако ќе имаат работа социолозите и психолозите или слични научни институции кои од научен аспект ќе го осветлат овој значаен лик. Осведочено е дека тој со својата борба и допринос во НОВ даде толку многу што стана вистинска легенда. Со таквиот допринос Овчарот трајно си стори простор за да влезе во борбата и историјата на македонскиот народ како еден од светлите ликови.

Сеќавањата ги дава  
ВАНГЕЛ ИЛИЕВСКИ

Учесник во НОВ и носител на Партизанска споменица 1941 - Битола